



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА



ДНЕВЕН БИЛТЕН



ISO 9001  
Q-1441



7.08.2019-Среда

## ИНФОРМАЦИИ



### Во Гевгелија, како и во другите туристички места укинати квотите за лекови на рецепт

Во Гевгелија, како и во другите туристички места во земјата укинати се квотите за лекови на рецепт. Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ) соопшти дека во 43 аптеки во Гевгелија, Охрид, Ресен, Дојран и Струга овој месец се укинуваат квотите за лекови на рецепт. Ова е пилот-проект до целосно укинување на квотите на аптеките во целата земја, како што најави Владата. Фондот вели дека работи на укинување на квотите во сите аптеки и на воведување нови контролни механизми при препишување на лековите на рецепт во ординациите и за подигање во аптеките. „Лекот на рецепт во аптеката осигурено лице може да го подигне само доколку се идентификува со лична карта односно пасош. Во случај кога осигуреното лице од здравствени или други причини не може лично да го подигне лекот во аптеката, лекот на рецепт во негово име може да го подигне друго лице, кое треба да се идентификува со своја лична карта, односно пасош“, соопшти Фондот за здравствено осигурување. Од ФЗОМ напоменуваат дека до целосно укинување на квотите во аптеките, издавањето на лековите на рецепт ќе се врши како и досега. Исто така, соопштуваат дека работат на намалување на ризикот од можни злоупотреби и од нерационално препишување и користење на лековите. „Сите овие заложби треба да овозможат достапност на лекови на рецепт во текот на целиот месец, а не како досега, кога поради исполнетите квоти по одреден ден во месецот, аптеките остануваа без лекови за осигурениците. Моделот на аптеки без квоти како пилот-проект стартува во туристичките места: Гевгелија, Нов Дојран, Охрид, Пештани, Ресен, Крани, Царев Двор и Струга“, велат од ФЗОМ.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА



ДНЕВЕН БИЛТЕН



ISO 9001  
Q-1441



7.08.2019-Среда

## ОБЈАВИ



### Програма "Општо-корисна работа"

Општина Гевгелија по втор пат аплицираше за учество во програмата „Општинско корисна работа“, како дел од Оперативниот план за услуги и активни програми и мерки за вработување на Владата на РСМ за 2019 година. Програмата претставува активност која овозможува унапредување на системот за обезбедување на социјални услуги на локално ниво преку надополнување на постојните или воведување на нови услуги. Таа промовира партиципативен пристап во дефинирањето на потребите и дизајнирањето на услугите, преку инволвирање на заедницата и институциите на локално ниво.

Програмата Програма „Општинско - корисна работа“ (ОКР) ја реализираат заеднички Министерството за труд и социјална политика (МТСП), Агенцијата за вработување (АВРМ), центрите за вработување (ЦВ), центрите за социјална работа (ЦСР), единиците за локална самоуправа (ЕЛС) и Градот Скопје, локалните институции и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а истата се финансира од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ и учество со кофинансирање на општините во износ од 20% од месечниот надоместок.

Годинава општината аплицираше со два проекти, а работното тело на програмата ги подржа и двата проекта. Проектот со наслов „Можности за сите“ општина Гевгелија ќе го реализира самостојно, а другиот проект со наслов „Отворена врата за социјална инклузија и градење подобра заедничка иднина“ ќе биде реализиран заедно со општините Богданци и Дојран, врз основа на договор за меѓуопштинска соработка.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА



ДНЕВЕН БИЛТЕН



ISO 9001  
Q-1441



7.08.2019-Среда

Во тек се јавни повици до евидентираните невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа, за работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно, заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд.

За периодот додека лицата ќе бидат работно ангажирани не го губат статусот на невработено лице и истите се должни редовно да се јавуваат во Агенција за вработување - Центар за вработување Гевгелија со цел почитување на обврските согласно закон. На невработените лица - корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

На кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа ќе им биде исплатен паричен надоместок за работно ангажирање во висина од 9.000,00 денари месечно, а општината ќе го исплаќа данокот на личен доход, како и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)